



# Спречување на паѓање



Обезбедете безбедно место за играње во домот. Користете безбедно стакло или безбедно стаклена преграда. Покриете ги острите кошеви на масите и столиците.

Креветите на спрат не се безбедни За деца под 9 години.



Дубаците не се безбедни бидејќи бебето брзо може да се придвижи кон опасност.



Отстранете ги пречките за сопнување од душето, како што се играчки, килими и електрични гајтани.



Секогаш користете петостран ремен за високите столици, детските колички и количките во супермаркетите.



Користете рампи за да спречите паѓање.



Ноќното светло помага да се спречат паѓања.



# Безбедност околу вода



Децата може брзо и тивко да се удават во само неколку сантиметри вода.



Возрасните мора секогаш да останат со децата за време на бањањето.



Потребна е изолациона ограда на базенот. Отстранете ги сите предмети во близина за да ги спречите децата да се качуваат преку ограда.



Секогаш останете со децата во близина на вода.



Секогаш испразнете ги и отстранете ги базените со полнење веднаш по употребата за да избегнете давење.

Кофите со пелени треба да имаат капак кој цврто се затвора и да не се оставаат на подот.



# Безбедност надвор



Прекривач од борови деланки со дебелина од 300мм обезбедува мека основа за спуштање.

Важно е сите игралишта редовно да се одржуваат.



Разделете го патот до гаражата од местото за играње.

Секогаш набљудувајте ги децата околу кучиња. За сите кучиња потребен е тренинг за послушни.



Возење на трактори, сечачи за трева и приколки е опасно за децата.

# Спречување на труење



Лекарствата се највообичаена причина за труење кај мали деца.

Често до труење доаѓа кога лекарствата се оставаат на дофат на децата или кога лекарствата на бабите и дедовците се лесно достапни.



Оставајте ги сите хемикалии, лекарства и средства за чистење во оригиналните пакувања.

Секогаш чувајте ги хемикалиите, лекарствата и средствата за чистење во креденци до кои децата немаат пристап.



На најголем дел од шкафовите може да се постават механизми кои децата не може да ги отворат.



Прашаците и детергентите за перење се опасни ако се проголтаат.



Ако мислите дека вашето дете проголтало нешто отровно, останете присебни. Земете го пакувањето до телефонот и јавете се на Информативниот центар за труење (Poison Information Centre) на 131126.



Јавете се 24 часа на ден 7 дена во неделата.



# Спречување на изгореници и опекотини



Држете ги малите деца на страна од жешки пијалоци и места каде се готви.



Чувајте ги гајтаните од чајникот надвор од дофат или користете безжичен чајник.



Не оставајте го јадењето само да се готви.



Чистете ги филтрите секој пат кога ја користите машината за сушење алишта.

Секогаш користете заштитен браник за печка. Научете ги малите деца да ЗАСТАНАТ, ЛЕГНАТ, да се ПОКРИЈАТ и да се ТРКАЛААТ во случај ако облеката да им се запали.



Одбирајте пижами со мал ризик од запалување. Одбирајте пижами стегнати до телото.

Тестирајте ги алармите за пожар секоја недела. Чистете ги алармите секој месец. Менувајте батерија секоја година.



Ставајте затворачи на прекинувачите за да избегнете смрт од електрична струја.

Ставете ја изгореницата под ладна вода 15-20 минути.



Во итен случај јавете се на 000 да повикате полиција, брза помош или противпожарна.



# Задавување и задушување



Овие јадења може да доведат до задавување: јаболка, целер, моркови, ореви и коски. Не им давајте кикири на деца под 5 години.

Сервирајте ги морковите и јаболката сецкани, рендани или варени на пареа за да го намалите ризикот од задавување.



Децата треба секогаш да се потикнуваат да седат мирно додека јадат.

Деца под 3 години може да се задават од секој предмет кој го бери во кутивче за филм. Редовно проверувајте ги играчките да не имаат лабави делови.



За да се намали ризикот од синдром на ненадејна смрт кај децата (SIDS) на креветчето не треба да има играчки, браници за креветче и перници, и секогаш легнувајте ги бебињата на грбот. Креветчето не треба да е поставено во близина на прозорец каде јажињата од пердина или ролетните се на дофат.

Најлонските кеси се опасни. секогаш врзувајте ги пред да ги зачувате или фрлите.

